



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 14 декември 1973
Скопје
Број 43 Год. XXIX

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини 2 дин. Жиро сметка 40100-601-128

423.

Врз основа на член 123 од Уставот на СРМ, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 декември 1973 година, донесе

ПРЕПОРАКА ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ XVIII—XX ОД УСТАВОТ НА СРМ ОД СТРАНА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Тргнувајќи од фактот дека:

— доследното и целосно спроведување на уставните амандмани на здружениот труд, посебно на нивните начела и одредби за натамошно јакнење на доминантната улога на работничката класа и на самоуправниот здружен труд во решавањето на сите работи од општествената репродукција, располагањето со доходот и одлучувањето во сите сфери и на сите нивоа, претставува трајна задача и интерес на работните луѓе во организациите на здружениот труд, што истовремено претставува задача и интерес и на општествено-политичките заедници, општествено-политичките и други организации,

— во спроведувањето на уставните амандмани, организациите на здружениот труд вложиле значителни напори и се постигнати определени резултати во преобразбата на економските и институционалните основи, врз кои се темелат односите во здружениот труд, што е постигнато со учество на работните луѓе во организациите на здружениот труд,

— од донесувањето на уставните амандмани исто така се постигнати значајни резултати и на идејно-политичкото и акционото единство на општествено-политичките сили во борбата против сите оние што го спречуваат брзото и успешно спроведување на уставните амандмани,

— во практичното спроведување на уставните амандмани се наидува на тешкотии од објективна и субјективна природа. Во одделни случаи тие не се сфаќаат како економско-социјални и идејни прашања, туку често се сведуваат на формално-правни и организационо-технички прашања, па се присутни и одделни нејасности, дилеми, кои доведуваат до забавување во спроведувањето на уставните амандмани,

— во досегашната активност во спроведувањето на уставните амандмани има појави на формални реструктурирања на организациите во основни организации на здружен труд, додека суштествените, општествено-економски односи, што произлегуваат од создавањето и распределбата на доходот, располагањето со резултатите од сопствениот труд, поврзувањето со пошироките асоцијации, недоволно се акцентирани и не го нашле своето право место,

— практиката на спроведувањето на уставните амандмани во областа на банките и осигурителните заводи укажува дека овие организации сè уште не успеале во доволна мера да се организираат и работат така што основачите и осигурениците да управуваат и одлучуваат со заедничките средства, работите и со доходот,

— организациите од областа на електростопанството, железничкиот и поштенско-телеграфскиот

сообраќај сè уште се наоѓаат во почеток на интеграционите процеси и создавање на самоуправни интересни заедници, поврзувајќи се со стопанството, големите потрошувачи и другите корисници, со цел тие да го најдат своето право општествено-економско место во самоуправното општество,

— организациите на стоковниот промет недоволно се поврзуваат со производните организации врз база на трајни самоуправни спогодби со заеднички ризик и учество во доходот.

Тргнувајќи од тоа дека во најголем број организации на здружениот труд се изнајдени одредени решенија за битни и отворени прашања, или се во тек мерки за отворените прашања, Собранието на СРМ се залага за натамошно забрзување спроведувањето на уставните амандмани, како и за изнаоѓање на поадекватни решенија за надминување на дилемите и недостатоците, поради тоа

ПРЕПОРАЧУВА

1. Имајќи ја предвид основната цел на уставните амандмани која се изразува во обезбедувањето на таква општествено-економска положба на работниот човек во општествената репродукција, која му обезбедува, во услови и односи на меѓусебна зависност, одговорност и солидарност, да го остварува својот личен, материјален и морален интерес, како и правото да се користи со резултатите од својот труд, неопходно е основните организации на здружениот труд да станат носители на општествениот доход, и да бидат одговорни за располагањето со тој доход, а со цел да се обезбеди потполно остварување на неотуѓивото право на работниот човек што му го обезбедува нашето самоуправно социјалистичко општество.

Во утврдувањето на новите општествено-економски самоуправни односи, се создава основа за остварување на побрзи, пошироки и поцелосни самоуправни интеграциони процеси на стопанството и вон стопанството, со што се оневозможуваат појави за дезинтегрирање и атомизирање на општествените односи.

Оттука, воспоставувањето на новите општествено-економски односи е долготрајна задача и процес, што бара континуирани напори и ангажирање на сите општествени субјекти, кои треба максимално да се залагаат за доследно остварување на тие односи.

Затоа само формалното усогласување на општите акти на работните организации со уставните амандмани нема да ги даде очекуваните резултати. Реалното и побрзо остварување на новите општествено-економски односи бараат најширока идејно-политичка акција на општествено-политичките субјекти, како во основните организации на здружениот труд, така и во пошироките општествено-политички заедници и организации.

2. Основната организација на здружен труд претставува основна форма во која се остварува новата општествено-економска положба на работниот човек. Досегашното согледување во формирањето на основните организации на здружен труд покажува дека не насекаде во работните организации во доволна мера е респектиран принципот на создавање на основни организации на здружен труд таму каде што има услови за организирање

на основни организации, со што е оневозможено целосно и доследно остварување на правата и обврските на работните луѓе. Затоа би требало работниците во работните организации да преземат соодветни мерки за конституирање на основни организации на здружен труд таму каде што постојат услови за тоа.

3. Во одделен број помали работни организации се смета дека нема потреба да се создаваат основни организации на здружен труд, па оттука не се сфаќа ни обврската за спроведување на уставните амандмани, што се одразува во непокрената активност. Меѓутоа, се губи од предвид фактот дека, и во овие работни организации треба да се остваруваат натамошни демократски самоуправни односи, со цел да се создаваат услови работните луѓе непосредно да одлучуваат по сите битни прашања во самоуправните односи. Работните луѓе во овие организации треба да се конституираат врз принципот на основна организација на здружен труд.

4. Во областа на производството на електрична енергија и во областа на дистрибуцијата на електричната енергија, покрај извршеното конституирање во основни организации на здружен труд, поради економско-технолошко единство, систем на цени и заеднички програми за развој, потребно е во најкус рок овие организации да преземат мерки за создавање на единствена интегрирана организација на здружениот труд. Внатрешните меѓусебни односи на основните организации на здружениот труд треба да се градат преку самоуправни спогодби во кои ќе се вклучи и заедничкиот интерес на крупните потрошувачи и други корисници, преку водење на усогласена развојна и деловна политика. Поради поширокиот општествен интерес што го имаат овие организации, би требало да се забрза отворениот процес на создавање на самоуправни интересни заедници.

При донесувањето на новиот закон за електро-стопанство, покрај прашањата што произлегуваат од единствената интегрирана организација на здружениот труд од областа на електростопанството која ќе значи поврзување на производството и преносот, независно од големината на напонот на преносната мрежа, треба да се имаат предвид и сите прашања што се сврзани со вршењето на оваа дејност од посебен општествен интерес.

5. Работните луѓе и самоуправните органи, како и другите субјективни сили во претпријатието на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај и Железничко-транспортното претпријатие — Скопје да вложат натамошни напори за забрзување процесот на формирање на основни организации на здружениот труд таму каде што за тоа постојат услови, со што ќе обезбеди новата општествено-економска функција на работниот човек, како носител на новите општествено-економски односи. Овие организации би требало да го забрзаат донесувањето на самоуправните спогодби за основање на самоуправни интересни заедници.

6. Во областа на осигурувањето да се забрза конституирањето на Заедницата на осигурувањето, како единствена заедница на осигуреници, во која со работите и средствата на осигурувањето ќе управуваат осигурениците. Притоа да се изнајдат погодни решенија во управувањето со работите од осигурувањето да се вклучат и осигурениците — граѓани и граѓанско-правните лица.

Да се проучи прашањето за потребата од формирање на ризични заедници, кои потоа доброволно би се здружиле во Заедница на осигурувањето, во која би требало да се воспостават чисти односи меѓу одделни видови на осигурувања, односно групи на видови на осигурувања и тие односи да се засноваат врз економски принципи.

7. Банките главно организационо и институционално се престоиле. Основачите на банките — здруженото стопанство да вложи натамошни напори

за нивното трансформирање, со цел тие да се лицат од економска власт на здружениот труд, и да ја изменат нивната општествено-економска положба, со што ќе го добијат своето право место во самоуправното општество. Создадени се сите предуслови со средствата во банките да управува здружениот труд.

Основните организации на здружениот труд што основаат основни банки во одделни подрачја треба да ги имаат сите права и должности во располагањето со средствата што ги здружиле.

Во здружената стопанска банка врз самоуправна спогодба основните банки здружуваат дел од средствата за посебни намени и ги утврдуваат условите на кредитната политика и начинот на одлучување за тие средства.

Средствата на Фондовите наменети за кредитирање на побрзиот стопански развој на недоволно развиените краишта ќе се користат врз основа на насочувачките акти на Собранието на СРМ и врз основа на самоуправните спогодби, при што банката ќе треба да се грижи за конкретна реализација на актите.

8. Организациите од областа на стоковниот промет да вложат натамошни напори за конституирање на основни организации на здружениот труд таму каде што за тоа постојат услови. Овие организации, заедно со организациите од областа на производството, треба да преземат мерки за воспоставување на нови општествено-економски односи меѓу нив, врз основа на долгорочни договори и заеднички третман на ризикот и учеството на доходот. Во таа смисла би требало што поскоро да се склучат самоуправни спогодби врз трајни основи, со кои ќе се утврдат правата и обврските што се од заеднички интерес.

Работните организации, другите органи и организации во општините да создадат услови за учество и влијание на потрошувачите врз работите во областа на прометот.

9. Има тенденции заедничките служби во работните организации да се прогласуваат за основни организации на здружен труд. При ова се испушта сд вид дека заедничките служби не можат самостојно да располагаат со каков и да било фонд на акумулација, туку само со средствата за нивна лична и заедничка потрошувачка, како и за тековното работење и развојот на овие служби. Оттука, дел од заедничките служби, доколку претставуваат работна целина и каде што постојат услови за формирање на основна организација на здружен труд, треба да се конституираат како основни организации на здружен труд, додека работите од заеднички интерес на основните организации на здружен труд ќе ги вршат заедничките служби како работна заедница.

10. Процесот на деловно поврзување со стопанството недоволно се одвива во правец на интегрирање и функционирање на југословенскиот пазар. Новите општествено-економски односи бараат најшироко поврзување и интегрирање на организациите на здружениот труд, како на ниво на Републиката, така и во рамките на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

11. Во настојувањата за што подоследно реструктурирање врз амандмански основи на организациите на здружениот труд, улогата и интересот на општините е од посебно значење и поради тоа општините, заедно со организациите на здружениот труд, ќе треба да се ангажираат за изнаоѓање на соодветни решенија во спроведувањето на уставните амандмани.

12. Остварувањето на оваа препорака претпоставува целосно ангажирање на организациите на здружениот труд, на општествено-политичките организации, Стопанската комора на Македонија како и другите републички органи и организации.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2929
12 декември 1973 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

424.

Врз основа на член 31 од Законот за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НАПЛАТЕНИ ОД ПАРИЧНИТЕ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ

I

Приходите од наплатените парични казни изречени од судовите од општа надлежност ќе се користат како дополнителни средства и тоа:

1. за довршување на судската зграда во Ресен, во износ од 200.000 динари и
2. за плаќање дел од трошоците на изградбата за судската зграда во Крива Паланка во износ од 150.000 динари.

II

Средствата од точка I ќе ги користи општината на чие подрачје се гради судската зграда.

За користење на средствата републичкиот секретар за правосудство склучува договор со општината.

Со договор се определува начинот за користењето на средствата определени со оваа одлука.

III

Средствата распределени со оваа одлука ќе се гренесат на користење веднаш по склучувањето на договорот.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2683/1
21 ноември 1973 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев, с. р.**

✓ По извршеното срамнување со изворниот текст, установено е дека во текстот на Законот за изменување на Законот за враќањето и користењето на средствата уплатени како депозит во нови нестопански и непроизводни инвестиции, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 40/73 година, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА УПЛАТЕНИ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НОВИ НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

Наместо објавениот текст на член 1 став 1 од Законот за изменување на Законот за враќањето и користењето на средствата уплатени како депозит во нови нестопански и непроизводни инвестиции („Службен весник на СРМ“ бр. 40/73), треба да стои следниот текст:

„Во Законот за враќањето и користењето на средствата уплатени како депозит во нови нестопански и непроизводни инвестиции („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73), во член 4 став 1, бројот „6%“ се заменува со бројот „1%“.“

Број 10-140
6 декември 1973 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

148.

Врз основа на Уставниот амандман XXIX, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Автономна Покраина Косово и Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, кои ги застапуваат овластените претставници, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЕДИНСТВЕНА ЕМИСИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И СУДСКИТЕ ТАКСЕНИ МАРКИ

Член 1

Со овој општествен договор, заради овозможување на таксените обврзници полесно да комуницираат со органите на сите општествено-политички заедници, се регулираат прашањата на емитувањето (печатење и пуштање во тек), дистрибуцијата, повлекувањето од употреба и замената на админи-

стративните и судските таксени марки на единствената емисија која ќе важи на територијата на цела Југославија.

Член 2

Административните таксени марки на единствената емисија ќе бидат емитувани во апоени од 0,50, 1, 2, 5, 10, 20, 30 и 50 динари.

Судските таксени марки на единствената емисија ќе бидат емитувани во апоени од 0,50, 1, 2, 5, 10, 15, 25, 30 и 50 динари.

Член 3

Административните и судските таксени марки на единствената емисија ќе бидат изработени на специјална бела бездрвна хартија со невидлива заштита во длабок линиски печат.

Член 4

Административните и судските таксени марки на единствената емисија ќе бидат изработени во таква големина што заедно со белиот раб (перфорацијата) нивната големина ќе изнесува 24 мм (милиметри) со 38 мм (милиметри).

Отисокот на марките од став 1 на овој член има димензии 19 мм со 33 мм.

Член 5

Административните таксени марки на единствената емисија го имаат следниот изглед:

1. во средниот дел на отисокот на марката се наоѓа грбот на СФРЈ, вграмен со стилизирана розетна, под грбот — ознака на вредноста на марката, а лево и десно од ознаката на вредноста — кратенка за вредноста: „д“;

2. во горниот дел на отисокот на марките од 0,50, 1 и 10 динари отпечатен е текстот: „СФР Југославија“ и „административна таксена марка“ со кирилица, а во долниот дел текстот: „управни колеж“ и „СФР Југославија“ со латиница. Кратенката за вредноста: „д“ лево од ознаката на вредноста е отпечатена со кирилица, а десно од ознаката на вредноста — со латиница,

3. во горниот дел на отисокот на марките од 5, 20 и 30 динари отпечатен е текстот: „СФР Југославија“ и „управни колеж“ со латиница, а во долниот дел текстот: „административна таксена марка“ и „СФР Југославија“ со латиница. Кратенката за вредноста: „д“ лево и десно од ознаката на вредноста е отпечатена со латиница,

4. во горниот дел на отисокот на марките од 2 и 50 динари отпечатен е текстот: „СФР Југославија“ и „административна таксена марка“ со латиница, а во долниот дел на текстот: „административна таксена марка“ и „СФР Југославија“ со кирилица. Кратенката за вредноста: „д“ лево од ознаката на вредноста е отпечатена со латиница, а десно од ознаката на вредноста — со кирилица,

5. административните таксени марки на единствената емисија ќе бидат печатени во следните бои, и тоа:

- марката од 0,50 динари — во темновиолетова сина боја,
- марката од 1 динар — во темнозелена боја,
- марката од 2 динари — во сива боја,
- марката од 5 динари — во портокалова боја,
- марката од 10 динари — во зеленосина боја,
- марката од 20 динари — во црвенивиолетова боја,
- марката од 30 динари — во зелена боја,
- марката од 50 динари — во сина боја.

Член 6

Судските таксени марки на единствената емисија го имаат следниот изглед:

1. во средниот дел на отисокот на марката се наоѓа грбот на СФРЈ, лево и десно од грбот тонски полиња (лево во поситен, а десно во покрупен растер), под грбот ознаката на вредноста на марката, а лево и десно од ознаката на вредноста е отпечатена кратенката за вредноста „д“;

2. во горниот дел на отисокот на марките од 0,50, 1 и 10 динари е отпечатен текстот: „СФР Југославија“ и „судска таксена марка“ со кирилица, а во долниот дел текстот: „содни колеж“ и „СФР Југославија“ со латиница. Кратенката за вредноста: „д“ лево од ознаката на вредноста е отпечатена со кирилица, а десно од ознаката на вредноста — со латиница,

3. во горниот дел на отисокот на марките од 5, 25 и 30 динари отпечатен е текстот: „СФР Југославија“ и „содни колеж“ со латиница, а во долниот дел на текстот: „судска таксена марка“ и „СФР Југославија“ со кирилица. Кратенката за вредноста: „д“ лево и десно од ознаката на вредноста е отпечатена со латиница,

4. во горниот дел на отисокот на марките од 2, 15 и 50 динари отпечатен е текстот: „СФР Југославија“ и „судска таксена марка“ со латиница, а во долниот дел на текстот: „судска таксена марка“ и „СФР Југославија“ со кирилица. Кратенката за вредноста: „д“ лево од ознаката на вредноста е отпечатена со латиница, а десно од ознаката на вредноста — со кирилица,

5. судските таксени марки на единствената емисија ќе бидат отпечатени во следните бои, и тоа:

- марката од 0,50 динари — во темнозелена боја,

- марката од 1 динар — во зеленосина боја,
- марката од 2 динари — во портокалова боја,
- марката од 5 динари — во виолетовосина боја,
- марката од 10 динари — во зелена боја,
- марката од 15 динари — во костенлива боја,
- марката од 25 динари — во сина боја,
- марката од 30 динари — во сива боја,
- марката од 50 динари — во виолетовоцрвена боја.

Член 7

Печатењето, пуштањето во тек и дистрибуцијата на административните и судските таксени марки утврдени со овој општествен договор ќе го врши Народната банка на Југославија.

За печатењето, пуштањето во тек и дистрибуцијата на административните и судските таксени марки на единствената емисија на Народната банка на Југославија ѝ припаѓа надоместок за покривање на нејзините трошоци во врска со овие работи.

Договорот за печатење, начинот на пуштање во тек и дистрибуцијата на административните и судските таксени марки и за износот на надоместокот од став 2 на овој член, со Народната банка на Југославија ќе го склучи Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 8

На републиката, автономната покраина односно на општината ѝ припаѓа приходот од административните и судските такси остварени од продажбата на мало на административните и судските таксени марки на единствената емисија на нејзината територија од страна на овластените малопродавци на таксени марки на таксените обврзници, без оглед на тоа кај кој орган односно суд тие марки се употребени за плаќање на такса.

Член 9

Таксениот обврзник кој не бил должен да плати такса или таксата во таксени марки ја платил во износ поголем од пропишаниот или таксата ја платил за дејствие кое судот односно орган не го извршил, има право на враќање на таксата која не бил должен да ја плати.

Решението за враќање на такса во случаите од став 1 на овој член го донесува надлежниот орган на собранieto на општината на чија територија се наоѓа престојувалиштето односно седиштето на таксениот обврзник.

Член 10

Лицата што од која и да било причина не ќе ги употребат таксените марки што се во тек, можат да ги заменат за готови пари само кај благајните што вршат дистрибуција на таксените марки.

При замена на таксени марки според став 1 на овој член, се исплатува вредноста на марките во готови пари, по одбиток на малопродавачката провизија.

Член 11

Малопродавците на административни и судски таксени марки на единствената емисија таксени марки можат да купуваат само кај благајните што вршат дистрибуција на таксени марки.

Провизијата на малопродавците на таксени марки на единствената емисија не може да биде поголема од 10% од номиналната вредност на купените таксени марки.

Член 12

Малопродавците на таксени марки, организациите и други лица таксените марки на тековната емисија кои кај нив случајно ќе се оштетат можат да ги заменат за нови кај благајните што вршат дистрибуција на таксени марки.

Нема да се врши замена на оние таксени марки што биле залепени на некој спис или се толку оштетени што не може да се утврди дали се употребувани или случајно оштетени.

Член 13

Административните и судските таксени марки на единствената емисија, утврдени со овој општествен договор, ќе бидат пуштени во тек во рок од година дена од денот на потпишувањето на овој општествен договор.

Административните и судските таксени марки што се наоѓаат во тек, остануваат во тек до потрошувањето на залихите на тие марки.

Член 14

Овој општествен договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се објави во службено гласило на секоја република односно автономна покраина.

— за СР Босна и Херцеговина —

— за СР Црна Гора — **Горѓе Пеклиќ**, с. р.

— за СР Хрватска — **Данило Алексиќ**, с. р.

— за СР Македонија — **Мирко Скакиќ**, с. р.

— за СР Словенија — **Велимир Бундалевски**, с. р.

— за СР Србија — **Јоже Флоријанчич**, с. р.

— за САП Косово — **Мане Ребиќ**, с. р.

— за САП Војводина — **Ахмет Ругова**, с. р.

— за САП Војводина — **Душан Влатковиќ**, с. р.

Београд, 27 ноември 1973 година

149.

За остварување начелата за општествено насочување на распределбата на доходот и личните доходи, а врз основа на член 2, 4, 5 и 8 од Законот за општествено договарање и самоуправно спогодување за основите и мерилата за распределбата на доходот и на личните доходи и за општествено насочување на распределбата на доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 24/71 година — во натамошниот текст Законот), Републичката конференција на синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и интересните заедници: Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, Заедницата на здравствените установи на СР Македонија, Републичката заедница за работите на запослувањето, Републичката заедница за образование, Републичката културно-просветна заедница и Заедницата на научно-истражувачките организации на Македонија усвојуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ДОХОДОТ И ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Со овој општествен договор се усвојуваат единствени основи и мерила за утврдување на односите во распределбата на доходот на дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд или за заедничките потреби и на дел за лични доходи и за други примања на работниците во основните организации на здружениот труд, работните заедници на органите на управата и на општествено-политичките организации и интересните заедници (во натамошниот текст: организација).

Член 2

Доходот за распределба во смисла на одредбите од овој договор претставува остварениот доход на организацијата, намален за пресметаните договорни и законски обврски.

Како доход во смисла на претходниот став во работните заедници се сметаат средствата за лични доходи и средствата за заедничка потрошувачка.

Во доходот за распределба според одредбите од став 1 и 2 на овој член не влегуваат:

— средствата за лични доходи на избраните и именуваните лица од собранијата на општествено-политичките заедници и нивните извршни органи и од претседателствата на општествено-политичките организации за кои се склучува посебен општествен договор;

— средствата што се доделуваат на органите и организациите со посебна намена за инвестиции и опрема;

— средствата што се наменски доделуваат на здравствените работни организации за вонредни интервенции во случаи на епидемии.

Член 3

Лични доходи во смисла на овој договор се средствата издвоени од доходот за распределба на лични доходи и за други лични примања на работниците во бруто износ согласно член 7 став 3 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 71/72 год.), врз основа на утврдените односи за распределба на доходот.

Делот од доходот за проширување на материјалната основа или за заедничките потреби на здружениот труд (во натамошниот текст: проширување на материјалната основа) во смисла на овој договор претставува разлика помеѓу доходот за распределба утврден според член 2 од овој договор и личните доходи со други лични примања според став 1 од овој член.

Член 4

При распределбата на доходот на дел за лични доходи и дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд, организациите можат да издвојуваат дел од доходот за распределба на лични доходи до висината на просечниот бруто личен доход по условно неквалификуван работник во стопанството остварен според завршните сметки од претходната година, зголемен најповеќе до стапката на пораст на личните доходи во Републиката во тековната година предвидена според Резолуцијата за општествено економски развој на Републиката, помножен со бројот на условно неквалификуваните работници во организацијата.

Делот од доходот за распределба што може да се распредели за лични доходи се утврдува според следниот образец:

$$\text{БЛДУНРом} = \frac{\text{БЛДУНРс} \times (100 + \text{СП})}{100} \times \text{ПУНР}_0^1$$

Овој образец служи за распределба на доходот и не претставува основ за стекнување средства за финансирање на организациите.

Член 5

Организацијата која што со примена на мерилото од претходниот член не може да го обезбеди бруто личниот доход исплатен по условно неквалификуван работник според завршната сметка од претходната година, може да отстапува од мерилото за распределба на доходот но само до висината на исплатениот бруто личен доход по условно неквалификуван работник во организацијата според завршната сметка од претходната година.

Член 6

Службата на општественото книговодство ќе го утврдува и објавува во „Службен весник на СР Македонија“ заедничкиот елемент: бруто личен доход по условно неквалификуван работник во стопанството остварен според завршните сметки во претходната година (БЛДУНРс).

- 1) БЛДУНРом = Бруто личен доход во маса по условно неквалификуван работник што може да се исплати односно издвои во организацијата во тековната година;
- БЛДУНРс = Бруто личен доход по условно неквалификуван работник во стопанството остварен според завршните сметки во претходната година;
- СП = Стапката на предвидениот пораст на личните доходи според Резолуцијата за општествено-економскиот развој на Републиката во тековната година;
- ПУНРо = Пондериран број на работници утврден според вкалкулираните часови на работа, или според состојбата на работниците на крајот на секој месец во пресметковниот период и пондерационите коефициенти од член 7 на овој договор.

Службата на општественото книговодство податокот ќе го објавува најдоцна до 30. IV. во тековната година за претходната година.

Стапката на порастот на личните доходи (СП) од членот 4 на овој договор ја утврдува и објавува во „Службен весник на СРМ“ Комисијата од член 23 на овој договор, врз основа на показателите од документацијата на Резолуцијата за општествено економскиот развој на Републиката за тековната година, што ги доставува Републичкиот завод за општествено планирање.

Стапката на порастот од претходниот став се објавува најкасно до крајот на годината за наредната година.

Член 7

Утврдувањето на бројот на условно неквалификуваните работници се врши по следните единствени пондерациони коефициенти:

— неквалификувани	1,00
— полуквалификувани	1,25
— квалификувани	1,50
— висококвалификувани	1,92
— ниже стручно	1,32
— средно стручни	1,92
— више стручно	2,30
— високо стручно	2,85
— специјалисти и магистри	3,15
— доктори на науки	3,50

Коефициентите од претходниот став се применуваат само за пресметување на условниот број на неквалификуваните работници на вработените и не можат да претставуваат основ и мерило за распределба на личните доходи.

За индивидуалните извршни органи на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници односно за лица вработени на работни места што според одделен пропис подлежат на реизборност и уметници кои добиле сојузни и републички награди за остварувања на полето на уметноста, зголемувањето на пондерационите коефициенти може да се врши до 50%.

Како работни места што подлежат на реизборност во смисла на претходниот став не се сметаат раководните работни места што како такви се утврдуваат со самоуправни спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд, согласно член 4

од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73 година).

За лица вработени на работни места за кои според постојните прописи се признава бенефициран работен стаж, пондерационите коефициенти од овој член можат да се зголемат за процентот на бенефицираниот стаж.

Квалификација односно степен на стручна подготовка во смисла на овој член се смета:

— степенот на здобиеното школско образование, односно стручна подготовка здобиена, односно признаена на начин утврден со закон или пропис донесен на основа на закон; и

— степен на оспособеноста за вршење работи на работното место на полуквалификуван (приучен) работник, односно призната подготовка за полуквалификуван работник според одредбите на општиот акт на организацијата.

Член 8

Исплатата на аконтациите на личните доходи, во организациите во текот на годината треба да се движи во рамките на деловните резултати и мерилата за распределбата на доходот според одредбите на овој договор и самоуправната спогодба.

Распределбата на доходот на дел за лични доходи и на дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд ја утврдува секоја организација потписник на самоуправната спогодба според резултатите од завршната сметка со примена на мерилата од член 4 од овој договор и од самоуправните спогодби.

Член 9

Организациите, склучуваат самоуправни спогодби за распределба на доходот и личните доходи во рамките на дејноста односно гранката или групата на која и припаѓаат согласно Правилникот за распределување на корисниците на општествениот имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/62 ... 13/65 год.), а се распределени во областа од 9 и 0, освен деловните банки и осигурителните организации.

Под организации во смисла на претходниот став се подразбираат и организациите на здружениот труд што се запишани во регистарот на установите, без оглед на областа во која се распредени.

Организациите можат да склучуваат самоуправни спогодби за распределба на доходот и личните доходи и во рамките на интересна заедница и сложена организација на здружениот труд.

Организацијата не може да биде истовремено потписник на две или повеќе самоуправни спогодби.

Член 10

Делот од доходот кој според мерилата на Општествениот договор и самоуправната спогодба за распределбата на доходот и личните доходи ќе се издвои за лични доходи и за други лични примања, работниците во организацијата го распределуваат во согласност со одредбите на самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд.

Ако потписниците утврдат во самоуправната спогодба за распределба на доходот и на личните доходи, одделни мерила за распределба на личните доходи, должни се да ги усогласат одредбите на самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд со мерилата за распределба на личните доходи утврдени во самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи.

Член 11

Најнискиот личен доход на работник за полно работно време и нормален работен учинок не може да биде помал од 70% од просечниот личен

доход исплатен во стопанството во претходната година.

Организацијата која со остварениот доход за распределба не може да го обезбеди најнискиот личен доход претставува посебна обврска на општествено-политичката заедница, општествениот фонд и интересната заедница што ја финансираат дејноста на организацијата.

Член 12

Највисок личен доход претставува максималниот износ на личен доход и други лични примања што може годишно во просек да се исплати како личен доход на работникот по сите основи и мерила, вклучувајќи ги и личните доходи остварени во повеќе организации.

Награди што се исплатуваат на работникот по основ на авторство, рационализаторство, новаторство и патенти не се земаат предвид при утврдувањето на највисокиот личен доход.

Највисокиот личен доход на работникот во текот на годината може да се движи во распон од 1:5 во однос на просечниот месечен нето личен доход исплатен во стопанството во претходната година.

Во рамките на највисокиот личен доход утврден спрема став 1 од овој член, највисокиот износ на личниот доход на работникот се утврдува со самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи и со самоуправната спогодба за меѓусебните односи во здружениот труд а во зависност од обемот, сложеноста, карактерот на работењето, големината на организацијата, бројот на работниците и доходноста.

Организацијата и одговорното лице се должни да водат сметка при исплата на личните доходи на работниците, највисокиот износ на личниот доход да се движи во согласност со став 3 и 4 од овој член.

Износите што од други организации се уплатени на име личен доход по сите основи во организацијата каде работникот е вработен на неопределено работно време, а ја надминуваат максималната висина утврдена со одредбите на овој член се распределуваат со завршната сметка на организацијата каде работникот е вработен на неопределено работно време во дел за проширување на материјалната основа на здружениот труд.

Член 13

Личниот доход на странските стручњаци на работа во организациите од нашата Република може да се исплатува до висината на износот утврден во договорот со странскиот деловен партнер.

Член 14

Организацијата што не ќе склучи или не се придржува кон самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи, средствата за личните доходи ги издвојува од доходот за распределба, најповеќе до просечниот бруто личен доход по условно неквалификуван работник во организацијата исплатен со примена на мерилото за распределба на доходот според завршната сметка од претходната година.

Член 15

Организацијата која исплатила поголема ма-са на средства за лични доходи од колку што и припаѓа со распределбата на доходот по завршната сметка за тековната година, должна е пречекорениот износ да го надомести од делот на доходот за лични доходи во пресметковните периоди од наредната година, заклучно со утврдувањето на конечните односи за распределба по завршната сметка.

Сè до покривањето на разликата од претходниот став, тековниот личен доход по условно не-

квалификуван работник во организацијата не може да биде поголем од просечниот бруто личен доход по условно неквалификуван работник во организацијата исплатен според завршната сметка во годината што му претходи на пресметковниот период за кој е утврдено пречекорувањето.

Член 16

Организациите може да склучат самоуправна спогодба со организациите од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини, во согласност со одредбите на Меѓуре-публичкиот општествен договор.

До потпишувањето на Меѓуре-публичкиот општествен договор, организациите можат да склучат самоуправна спогодба односно да пристапат кон спогодбата на работната организација од Републиката во која е седиштето на организацијата.

Организациите од претходниот став висината на најнисок и највисок личен доход, личните примања од средствата за заедничка потрошувачка и издатоците што паѓаат на товар на материјалните трошоци, ги усогласуваат со одредбите на овој општествен договор.

Организациите од ставот 1 и 2 на овој член се должни да достават по еден примерок од самоуправната спогодба на соодветната филијала на Службата за општествено книговодство каде што е седиштето на организацијата и до Комисијата за општествено договарање.

Член 17

Со самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи организациите утврдуваат поблиски мерила за определување на висината на примањата од средствата за заедничка потрошувачка со тоа што годишните примања по работник вработен на неопределено време не може да бидат поголеми од следните износи:

— регрес за користење на годишен одмор на работниците може да се исплатува посредно и непосредно најмногу до 65% од износот на просечниот личен доход исплатен во стопанството во претходната година;

— јубилејни награди и други примања наменети за лична потрошувачка, кои се исплатуваат непосредно или посредно, не можат да бидат по работник поголеми од едномесечен просечен нето личен доход исплатен во стопанството во претходната година;

— на работниците кои одат во пензија може да им се исплатува отпремнина до висината на двомесечен износ од просечниот личен доход на работникот остварен во годината во која оди во пензија, до колку со закон не е поинаку регулирано.

Член 18

Со самоуправна спогодба организациите ги утврдуваат поблиску мерилата за определување на износот на примањата што ги товарат материјалните трошоци, со тоа што поединечните износи на овие примања можат да изнесуваат најмногу, и тоа:

— полна дневница за службено патување во земјата може да изнесува најмногу 130 динари, а доколку одделно се признаваат трошоците за ноќевање според приложена сметка, износот на дневницата без трошоците за ноќевање може да се движи најмногу до 90 динари;

— полна дневница за службен пат во странство може да се движи најмногу до износот пропишан за работниците во ре-публичките органи на управата, а до колку се признаваат одделно трошоците за ноќевање, дневницата се намалува за 30%;

— дневницата на лице — странски државјанин за време на престој во нашата земја како и на наш граѓанин чија висина е утврдена со меѓудржавните конвенции или склучени договори

со странски организации, може да изнесува до висината утврдена во договорот со странскиот деловен партнер;

— надоместокот за користење на сопствено возило за службена цел може да се исплатува најмногу 0,87 динари по изминат километар, со тоа што паушално плаќање на овој надоместок не се дозволува;

— надоместокот за одвоен живот не може да изнесува повеќе од 40% од пресметковниот основ на личниот доход на работникот;

— надоместокот за теренски додаток не може да изнесува повеќе од 40% од пресметковниот основ на личниот доход на работникот до колку на објектот е организирана исхрана и сместување. Во случај кога исхраната и сместувањето на работниците на објектот не се организирани, висината на надоместокот се утврдува со самоуправната спогодба.

Член 19

Организација која има организирана општествена исхрана со топол оброк или обезбедува таква кај друга организација во текот на траењето на работното време, заради одржување на работната способност, може да партиципира во трошоците на исхраната до 100 динари месечно по вработен, на товар на материјалните трошоци или од средствата за заедничка потрошувачка.

Износот на партиципацијата не може да се исплатува во готово туку се преведува директно на организацијата за општествена исхрана.

Член 20

Издатоците за дневници за службено патување во земјата, за користење на сопствено возило и за општествена исхрана можат да се валоризираат секоја година до 50% од порастот на трошоците на животот во Републиката во претходната година.

Примената на валоризацијата од претходниот став може да се врши почнувајќи од 1 јануари 1974 година.

Член 21

За утврдување на највисокиот и најнискиот личен доход од член 11 и 12 на овој договор, како и за валоризација на трошоците од претходниот член, Републичкиот завод за статистика ги утврдува и објавува во „Службен весник на СРМ“ следниве податоци:

— просечниот месечен нето личен доход исплатен во стопанството во претходната година;

— индексот на порастот на трошоците на живот во претходната година.

Податоците ќе бидат утврдени и објавени најдоцна до 30. IV. на тековната за претходната година.

Член 22

За организации врз чие работење влијаат пазарните услови, може да се склучат одделни општествени договори или да се применуваат во целост одредбите од општествениот договор за стопанство.

Член 23

Спроведувањето на овој договор, самоуправните спогодби и одделните општествени договори, го следи Заедничката комисија за општествено договарање во општествените дејности која се формира според одредбите од законот.

Член 24

Комисијата работи на седници кои се одржуваат по потреба. Секој од учесниците има право да бара одржување на седница на Комисијата.

Комисијата полноправно работи ако на седницата присуствуваат најмалку по еден член именуван од страна на секој учесник.

Интересните заедници претставуваат еден учесник во општественото договарање во смисла на одредбите на овој договор.

Член 25

Седницата на комисијата ја свикнува и со неа раководи претседавач, кој наизменично се избира секој 4 месеци.

Член 26

Комисијата особено:

1. го следи спроведувањето на овој договор и самоуправните спогодби и одделните општествени договори и за појавите и проблемите ги известува учесниците и другите заинтересирани организации и органи;

2. предлага на учесниците преземање мерки и акции за спроведување на овој договор;

3. предлага на учесниците измени и дополнување на овој договор и подготвува нацрт на измени и дополнувања;

4. дава објаснување и мислење во врска со примената на овој договор и друга помош на организациите во постапката за склучување на самоуправните спогодби и одделните општествени договори, како и за нивното спроведување;

5. ги разгледува предлозите на самоуправните спогодби и одделните општествени договори и дава мислење за усогласување на истите со одредбите на овој договор и одредбите на Законот;

6. Комисијата оценува дали мерилата што се содржани во самоуправните спогодби и одделните општествени договори се во согласност со одредбите на законот и овој договор;

7. оценува дали надоместоците и нивната висина во самоуправните спогодби и одделните општествени договори се во согласност со одредбите на овој договор;

8. врши други работи и задачи што ќе ги поставуваат учесниците.

Член 27

Комисијата е должна да даде оценка за самоуправната спогодба во рок од 30 дена од денот на приемот.

Член 28

Откако Комисијата ќе утврди дека самоуправната спогодба и одделниот општествен договор се во согласност со законот и со овој договор, тие се запишуваат во регистарот што го води Републичкиот секретаријат за труд.

Член 29

До колку Комисијата оцени дека самоуправната спогодба, односно одделниот општествен договор не е во согласност со одредбите на законот и на овој договор, за спорните прашања ги известува предлагачите на самоуправната спогодба односно на одделниот општествен договор.

Член 30

Комисијата донесува деловник со кој се утврдува начинот на работата и донесувањето на одлуки, должности и овластувањата на претседавачот и членовите, како и начинот на вршењето на работите од членот 26 на овој договор.

Деловникот за работа влегува во сила од денот кога ќе го потврдат потписниците.

Член 31

Административната и техничката работа на Комисијата ја врши Републичкиот секретаријат за труд.

Член 32

Комисијата од членот 23 на овој договор по предлог на Службата на општественото книговодство утврдува посебна методологија за искажување на потребните податоци од страна на учесниците во самоуправните спогодби за следење на спроведувањето на самоуправните спогодби, одделните општествени договори и овој договор.

Член 33

За примената на одредбите од овој договор, самоуправните спогодби и одделните општествени договори, се грижи Службата на општественото книговодство и за сите отстапувања од нив ги применува одредбите од член 5, 14 и 15 од овој договор.

Точноста на пресметките и показателите на организациите во примена на одредбите од овој договор, од самоуправните спогодби и од одделните општествени договори ги контролира Службата на општественото книговодство.

Член 34

По заклучок донесен од страна на Комисијата од член 23 на овој договор, организацијата има право на приговор.

Приговорот се поднесува до Комисијата од претходниот став во рок од 30 дена од денот на приемот на заклучокот. На седницата при разгледување на приговорот може да присуствува претставник на организацијата.

Член 35

Постапката за склучување на самоуправните спогодби се одвива според одредбите на законот.

Самоуправните спогодби треба да се усогласат со одредбите на овој договор во рок од 60 дена од неговото влегување во сила.

До колку во рокот утврден во претходниот став не се изврши усогласување на самоуправните спогодби, ќе се смета дека самоуправните спогодби не се потпишани и за тие организации Службата на општественото книговодство ќе ги применува мерките предвидени во член 14 и 15 од овој договор.

До усогласувањето на самоуправните спогодби за распределбата на доходот и личните доходи и на општите акти односно на самоуправните спогодби за меѓусебните односи, организациите непосредно ги применуваат одредбите на овој договор.

Член 36

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува:

— за делот што ја регулира распределбата на доходот од 1 јануари 1973 година;

— за останатиот дел од денот на влегувањето во сила на овој договор.

Организациите на здружен труд, по исклучок ако е тоа поповолно за нив, распределбата на доходот по завршните сметки за 1973 година можат да ја вршат и според одредбите на Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во организациите на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/72).

Член 37

Со влегувањето во сила на овој договор престанува да важи Договорот за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во организациите на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности усвоен на 14 март 1972 година и објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 9/72 година.

6 декември 1973 година
Скопје

За Републичката конференција на синдикатот на работниците од општествените дејности на Македонија,

Кирил Алексовски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СРМ
републички секретар за труд,
Ванчо Близнаковски, с. р.

Претседател на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија,

Томе Дракулевски, с. р.

Претседател на Заедницата на здравствените установи на СР Македонија,
проф. д-р. **Душко Теодосиевски, с. р.**

Претседател на Републичката заедница за образование,
Елена Ѓурковиќ, с. р.

Претседател на Републичката културно-просветна заедница,
Томе Момировски, с. р.

Собрание на Републичката заедница за работите на вработувањето,
Борко Темелковски, с. р.

Претседател на Заедницата на научно-истражувачките организации на Македонија,
Александар Денков, с. р.

Објасен дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 535, страна 61, книга III е запишано следното: На досегашниот директор на Комуналното претпријатие — Титов Велес, Благој Катранчиев, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на работничкиот совет, бр. 1049/1 од 5. IX. 1972 година.

За в. д. директор на Комуналното претпријатие — Титов Велес е назначен Леов Киро, со одлуката на работничкиот совет број 1051/1 од 5. IX. 1972 година, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Петруш Илиев Гајдов, сметано од 13. IX. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 871 од 11. XII. 1972 година. (17)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 267, страна 959, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ број 41, на Претпријатието за производство на шивачки и алатни машини, плински арматури и дрвни производи „Владо Багат“ — Задар, Александар Николовски, е разрешен од должност и на истиот му престанува правото за потпишување.

За раководител на споменатата продавница е назначен, со решението на „Владо Багат“ — Задар, бр. 504 од 15. IX. 1972 година Новоски Среџен, кој во иднина продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 6. XI. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1002 од 15. XII. 1972 година. (19)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 258, страна 873, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата за чевли „Рефлекс“ — Тетово, ул. „Тодор Циповски-Мерџан“ бр. 7, на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс“ — Белград, Коста Томовски, е разрешен од должност. За раководител на истата е назначен Војислав Стевчевски, кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, матичното претпријатие.

Седиштето на продавницата се преместува од ул. „Тодор Циповски-Мерџан“ бр. 7 во Тетово, на ул. „Тодор Циповски-Мерџан“ бр. 36 во Тетово, согласно потврдата од Заводот за станбено-комунално стопанисување — Тетово од 6. X. 1972 година.

Споменатата продавница нема статус на самостојна организација на здружен труд и нема својство на правно лице, та не може да заклучува договори за набавка на стока ниту да одредува цени на стоката која ја продава.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 969 од 13. XII. 1972 година. (20)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. XI. 1972 година, рег. бр. 130/55, книга I е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Димитровски Драгољуб, в.д. директор на Земјоделското овоштарско стопанство „Овоштар“ — Превалец, Кажани, Битолско.

Се овластува дипл. инженер агроном Никола Николовски, в.д. директор, да го потпишува Земјоделското овоштарско стопанство покрај досегашниот потписник Јошевиќски Методија, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 297/72 година. (32)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. XI. 1972 година, рег. бр. 19/70, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Филијалата во Битола, на Деловното здружение „Агро-Македонија“ — Скопје, уште со: вршење на електромеханички сервис за домашни и авто-инсталации, индустриски постројки, вивкловање на електромотори, динама и анласери, апарати за домаќинството, клима уреди, разладни уреди, водоводни и одводни инсталации, инсталации за парно греење, браварски услуги, мрежи, далноводи до 35 кв., трафостаници и разводни постројки.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Филијалата во Битола, на деловното здружение „Агро-Македонија“ — Скопје, бр. 04/02-1097/1 од 16. XI. 1972 година и решението на Одделението за инспекциски работи при Собранието на општина Битола, бр. 3540/1 од 27. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 337/72. (33)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. XI. 1972 година, рег. бр. 24/62, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Предилницата „Битолатекс“ — Битола и гласи: Текстилен комбинат „Битолатекс“ — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Предилницата „Битолатекс“ — Битола, бр. 3801/5 од 29. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 309/72. (34)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. XI. 1972 година, рег. бр. 28/72, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Основната организација на здружен труд, со својство на правно лице „Пелагонија“ — Битола, на Претпријатието за стопанисување со води „Водостопанство“ — Скопје, уште со:

— изработување на проекти за водостопански објекти и постројки, објекти од ниско и високии високоградба, како и станови за пазар за свои потреби и потреби на трети лица;

— изведување на градежни објекти од ниско и високоградба. како и станови за пазар за свои потреби и потреби на трети лица;

— врши проширување, производство на посадочен шумски материјал и експлоатација на шумите за свои потреби и потреби на трети лица;

— врши експлоатација на камен, песок и чакал од каменоломи и речни корита за свои потреби и за потреби на трети правни и физички лица;

— производство на производи од бетон, пластика, метал и сл. за изградба и опремување на сопствени водостопански објекти, како и објекти на трети лица;

— врши превоз на стоки и материјали за свои потреби и потреби на трети лица;

— врши ремонт и поправки во сопствена механика, механичка работилница на орудија за работа за свои потреби и потреби на трети лица;

— врши одгледување, тов и лов на риба во акумулациите што се основни средства на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 293/72. (35)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. XI. 1972 година, рег. бр. 2/63, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Индустриската за производство на трикотажа и конфекција „Илинденка“ — Крушево, уште со:

— продажба на сопствено производство, трикотажа, конфекција, теписи и јамболии;

— дополнување на асортиманот со купување и продажба на артикли од текстил, кратка и плетена стока, конфекција и предиво;

— купување и продажба на стока од гранката електроиндустрија: електрични печки и шпорети, правосмукалки, машини за перење, радио и телевизиски приемници;

— производи од дрвната индустрија: секаков вид на куќен намештај.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Индустриската за производство на трикотажа и конфекција „Илинденка“ — Крушево, бр. 02-92/2 од 25. VIII. 1972 година и решението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општина Крушево, бр. 03-943/1 од 10. XI. 1972 година. (36)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. XI. 1972 година, рег. бр. 12/59, книга III е запишано следното: Продавницата број 8 во Охрид (во кругот на Медицинскиот центар), на „Жито Македонија“ — Филијала во Охрид, престанува со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Филијалата „Жито Македонија“ — Охрид, бр. 02-529/2 од 25. III. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 321/72. (37)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. XI. 1972 година, рег. бр. 104/55, книга III е запишано следното: Се овластуваат Попоски Владо, генерален директор, Миткоски Томе, директор на финансиско-општ сектор, Стојаноски Спасе, шеф на сметководството да ја потпишуваат Текстилната индустрија „Отекс“ — Охрид. Потписите важат поединечно и без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 331/72. (38)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. XI. 1972 година, рег. бр. 13/65, книга II е запишано следното: Продавницата во Ресен, на Претпријатието за изработка на униформи и цивилни облеку „22 Декември“ — Скопје, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „22 Декември“ — Скопје, бр. 03-2661/2 од 8. XI. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 322/72. (40)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 457, страна 587, книга III е запишано следното: Се симнува присилната управа над Претпријатието за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија.

На досегашниот потписник — присилен управник на Претпријатието за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија, Никола Арџанов, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на претпријатието за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија, со одлуката на работничкиот совет бр. 02/1334 од 7. XI. 1972 година е назначен Никола Арџанов, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Никола Проев, раководител на стопанско-сметководниот сектор, со одлуката на работничкиот совет бр. 02-1292/36 од 1. XII. 1972 година, сметано од 20. XI. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1035 од 21. XII. 1972 година. (67)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 161, страна 583, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Индустриското претпријатие за градежни материјали „Вардар“ — Гостивар, Марковиќ Јаков, секретар, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението бр. 03-2 од 3. XI. 1972 година.

За нов потписник на претпријатието е назначен со одлуката на работничкиот совет на споменатото претпријатие, број 0204-24 од 26. VII. 1972 година Лазарески Јордан, секретар, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Мулаи Џеват, в. д. директор и Јовановиќ Драгољуб, раководител на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 24. XI. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1042 од 27. XI. 1972 година. (68)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 241, страна 841, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Угостителското претпријатие „Угостител“ — Крива Паланка Стевко Ѓорѓиев Стојчевски, книговодител и Тричковски Петров Јордан, директор, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност со одлуката на работничкиот совет број 03-488 од 21. XI. 1972 година, од одржаната седница на 1. IX. 1972 година.

За нови потписници на Угостителското претпријатие „Угостител“ — Крива Паланка, со горенаведената одлука на работничкиот совет се назначени следните лица: Стојановски Груев Томислав, директор и Тричковски Петров Јордан, шеф на комерцијалната служба, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Стоименов Владимир Алексанџар, шеф на сметководството, сметано од 22. XI. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1028 од 21. XII. 1972 година. (72)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 141, страна 463, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 10, на Трговското претпријатие, на големо и мало, за промет со селскостопански производи и прехранбени артикли „Вардар“ — Неготино, Петров Борис, е разрешен од должност со одлуката на работничкиот совет број 04-3961/2 од 2. XII. 1972 година, а за нов раководител на истата продавница е назначен, со решението на споменатото претпријатие, број М. 153/2. XII. 1972 година Димовски Петре Бранко, кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата се потпишува, задолжува и раздолжува од матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1076 од 25. XII. 1972 година. (73)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1221, страна 405, книга VII е запишано следното: Кон Трговското земјоделско претпријатие, на големо и мало „Македонија“ — Скопје, согласно со одлуката на здружниот совет на Земјоделската задруга „Житиште“ — село Мршевци, Скопско, бр. 1972 од 21. IX. 1972 година и одлуката на работничкиот совет на ТЗН „Македонија“ — Скопје, број 3484 од 17. X. 1972 година се присоединува Складот во Скопје, на ул. „Индустриска“ бб и во иднина ќе работи под следната фирма: Трговско-земјоделско претпријатие „Македонија“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Склад во Скопје, ул. „Индустриска“ бб. Предмет на работењето на складот е продавање на огревен, градежен и друг материјал.

Складот е основан со присоединување на Складот во Скопје, на ул. „Индустриска“ бб на Земјоделската задруга „Житиште“ — село Мршевци кон ТЗН „Македонија“ — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Складот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Алексовски Миле, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Се брише од регистарот на задругите, од рег. бр. 26, страна 483, книга II Складот во Скопје на Земјоделската задруга „Житиште“, село Мршевци,

Скопско, бидејќи се присоединува кон ТЗП „Македонија“ — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 996 од 26. XII. 1972 година. (74)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 466, книга VII е запишано следното: Кон Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон „Сингелик“ — село Сингелик, при Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Организација во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие — Скопје се присоединува Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон „Илинден“, село Белимбегово — под временна управа при ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со одлуката на централниот работнички совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, бр. 02-1645 од 15. XI. 1972 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 688, страна 229, книга V Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон „Илинден“ — село Белимбегово при ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје под временна управа, бидејќи се присоединува кон Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице — Погон „Сингелик“ — село Сингелик при ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со горечитираната одлука.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1071 од 27. XII. 1972 година. (77)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 767, страна 717, книга VI е запишана под фирма: Дејноста на „Транскоп“ — претпријатие за авто-транспорт и меѓународна шпедиција — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, број 44/1 од 15. IV. 1971 година, економската оправданост и уверението на Собранието на општината Битола — Одделение за инспекциски служби, бр. 04-4215/1 од 7. XI. 1972 година во иднина се проширува и со продажба на горива и мазива, конигнација автоделови, продажба на автоделови и гуми и внатрешен промет на возила, која дејност ќе ја обавува преку единиците за автотранспорт во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 943 од 26. XII. 1972 година. (78)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1553, страна 259, книга VII е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Книжарницата во Скопје, ул. „Железничка“ кула Б-6 на Издавачкото претпријатие „Веселин Маслеша“ — Сарајево, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 10. VII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1031 од 21. XII. 1972 година. (83)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 16, страна 769, книга VI е запишано следното: Дејноста на „Југопетрол“ — трговско претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати — Скопје, согласно со изводот од регистарот на Окружниот стопански суд — Штип, Фи. бр. 214 од 17. X. 1972 година, се проширува и со:

— доведување во врска со комитентите и комитентот со трети лица, поради заклучување на договори за одредување дејност во прометот;

— давање известување за состојбата на пазарот;

— откуп и продажба на моторни возила со резервни делови и земјоделско-градежни материјали;

— посредување во прометот со стока, нафтени деривати и технички услуги;

— железарски, метални, електротехнички, градежни и инсталациони материјали;

— земјоделско-сточарски производи — купопродажба на земјоделски препарати (хемиски средства и други помошни средства кои служат во земјоделството);

— вршење на јавен превоз по јавниот друмски сообраќај за превоз на стоки во два правца;

— продажба на гуми.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1007 од 26. XII. 1972 година. (84)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1324, страна 196, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител на Механичкиот сервис во Скопје, ул. „218“ бр. 74, на „Бирострој“ — Претпријатие за механографски технички средства — Марибор, Гударовски Крсте, е разрешен од должност со одлуката на „Бирострој“ — Марибор, број 248 од 1. IX. 1969 година, а за раководител на истиот е назначен Филиповски Стојан, кој нема да биде потписник, бидејќи техничкиот сервис се потпишува, задолжува и раздолжува од матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1026 од 28. XII. 1972 година. (85)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, рег. бр. 1027, страна 14, книга VIII е запишано следното: На досегашниот потписник на Индустриската продавница и сервис во Скопје, ул. „Христо Ботев“ бр. 34, на „РИЗ“ — електроника — телекомуникација — аутоматизација — Загреб, Миљеновиќ Симо, директор на сервисно-малопродажната служба, му престанува правото за потпишување, согласно со заклучокот на управниот одбор на „РИЗ“ — Загреб, од одржаната седница на 9. II. 1971 година.

За нов потписник на споменатата Индустриска продавница и сервис во Скопје е назначен Здравец Аугуст, директор на сервисно-малопродажната служба, кој истата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Бојќи инженер Коста, генерален директор и Биковски Душко, раководител, сметано од 11. IX. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 861 од 28. XII. 1972 година. (86)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 33, страна 573, книга III е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Трговското претпријатие на големо за градежен материјал, огревно дрво и јаглен „Даб“ — Титов Велес и тоа: Илија Алексов, директор, Никола Николов, книговодител и Димче Абрашевски, заменик директор, во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Николов Ристе, директор на финансиско-комерцијалниот сектор, со одлуката на работничкиот совет број 1565 од 16. XI. 1972 година, од одржаната седница на 30. X. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1023 од 27. XII. 1972 година. (88)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 280, страна 313, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Рудниците за талк „Димче Мирчев“ — Титов Велес, Славчо Слабев, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 5. XII. 1972 година.

За в. д. директор на Рудници за талк „Димче Мирчев“ — Титов Велес е назначен со горенаведената одлука Матев Панчев Чедомир, кој Рудниците за талк „Димче Мирчев“ — Титов Велес ќе ги потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Трајков К. Борис, шеф на сметководството, сметано од 20. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1094 од 25. XII. 1972 година. (89)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1. XII. 1972 година, рег. бр. 5/58, книга I е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Јанкуловски Васил, директор на Земјоделската задруга за заедничка обработка на земја „Сапунџица“ — Нижеполе.

Се овластува Козаровски Илија, в. д. директор, да ја потпишува задругата покрај досегашниот потписник Котевска С. Горица.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 339/72. (93)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. XII. 1972 година, рег. бр. 32/69, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Драги Раоник, директор на Самостојната организација на здружен труд — Фабрика за преработка на пластични маси „Лихнида“ — Охрид, на Индустијата за пластични маси „Интерпласт“ — Београд.

Се овластуваат Ивановски Васил, в. д. директор и Јован Јолакоски, финансиски директор, за потпишување на Фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 348/72. (97)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 11. XII. 1972 година, рег. бр. 4/66, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Владо Митески, в. д. директор на Филијалата во Охрид, на Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје.

Се овластува Трајан Ангеловски, директор, да ја потпишува филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 296/72. (98)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. XII. 1972 година, бр. 4/66, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Трајан Ангеловски, директор на Филијалата во Охрид, на Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје.

Се овластува Грозданоски Симон Никола, директор, да ја потпишува филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 345/72. (99)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 444, страна 86, книга VIII е запишана под фирма: Тутунски комбинат „Благој Деспотовски-Шовел“ — Скопје — ООЗТ за производство, откуп и обработка на тутун — Скопје, без својство на правно лице. Предмет на работењето на ООЗТ е:

- а) земјоделско производство;
- б) откуп на тутун; и
- в) обработка на тутун.

ООЗТ е основана со одлуката на работничкиот совет на Тутунскиот комбинат „Благој Деспотовски-Шовел“ — Скопје, бр. 02-269/3 од 31. I. 1973 година.

Директор на ООЗТ е Глигоров Глигор.

ООЗТ за производство, откуп и обработка на тутун — Скопје, без својство на правно лице, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 133 од 28. II. 1973 година. (415)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. XII. 1972 година, рег. бр. 209, реден број 1 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Личанка“ — Скопје, Продавница број 18, со седиште во Берово, ул. „Маршал Тито“ бр. 96. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови текстилна стока.

Раководител на продавницата е Јорданка Никовска.

Продавницата е во состав на Трговското претпријатие „Личанка“ — Скопје, а е основана со одлуката на работничкиот совет од 7. III. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 287/72. (426)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година, рег. бр. 432, реден број 8 е запишана под фирма: Модна конфекција „Герас Цунев“ — Струмица, Продавница број 11, со седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито“ бр. 74. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сопствени производи од машка и женска конфекција и продажба на туѓи конфекциски производи, како и продажба на трикотажа и галантерија.

Раководител на продавницата е Царка Илиева. Продавницата е во состав на Модната конфекција „Герас Цунев“ — Струмица, а основана е со одлуката на работничкиот совет бр. 02-98 од 19. VII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 210/72. (427)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. II. 1973 година, рег. бр. 395, реден број 1 е запишана под фирма: Претпријатие „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, Продавница број 129, со седиште во Пробиштип.

Продавницата ќе врши продажба, на мало, на сите видови колонијално-прехранбени и индустриски стоки, како и стоки потребни за домаќинството, на мало.

Раководител на продавницата е Љупчо Андреевски.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Центроколонијал“ — увоз-извоз“ — Скопје од 18. V. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 261/72. (431)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година, страна 202, реден број 12 е запишана под фирма: Меновито трговско претпријатие на големо и мало „Тргомакедонија“ — Делчево, Продавница за прехранбени производи, алкохолни

и безалкохолни пијалоци и други домашни потреби по принцип на самопослуга, со седиште во Кочани, ул. „29 Ноември“ бр. 81. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови прехранбени производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и други колонијални производи за домашни потреби — на принцип на самопослуга.

Раководител на продавницата е Стојан Цинцовски.

Продавницата е во состав на Мешовитото трговско претпријатие, на големо и мало „Тргомакедонија“ — Делчево, основана со одлуката на работничкиот совет на претпријатието, бр. 01-583 од 30. IX. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 87/72. (433)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година, рег. бр. 202, реден број 13 е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Тргомакедонија“ — Делчево, Стовариште во Кочани, Продавница за прехранбени и други сродни артикли на мешани стоки во село Тркање, Кочанско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени производи и други мешани стоки сродни на дејноста.

Раководител на продавницата е Мита Стојанова Симеонова.

Продавницата е во состав на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Тргомакедонија“ — Делчево, основана со одлуката на работничкиот совет на претпријатието, бр. 01-583 од 24. XI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 310/72. (434)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година, страна 202, реден број 14 е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Тргомакедонија“ — Делчево, Стовариште во Кочани, Продавница за прехранбени и други сродни артикли на мешани стоки, с. Оризари, Кочанско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени производи и други мешани стоки сродни на дејноста.

Раководител на продавницата е Митко Стојчев Донов.

Продавницата е во состав на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Тргомакедонија“ — Делчево, основана со одлуката на работничкиот совет на претпријатието, бр. 01-583 од 24. XI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 311/72. (435)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година, страна 202, реден број 15 е запишана под фирма: Мешовито трговско претпријатие на големо и мало „Тргомакедонија“ — Делчево, Стовариште во Кочани, Продавница за прехранбени и други сродни артикли на мешани стоки, село Бели, Кочанско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени производи и други мешани стоки сродни на дејноста.

Раководител на продавницата е Ванчо Благоев Арсов.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Тргомакедонија“ — Делчево, број 01-583 од 24. XI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 312/73. (436)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година, рег. бр. 38, книга II, реден број 23 е запишана под фирма: Занаецтиско услужно претпријатие „Иднина“ — Струмица, Продавница „Моша Пијаде“, со седиште во Струмица, ул. „1-ви Мај“. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со следните производи: производи на база шеќер и какао, сувомесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки и кибрит, разни печива, млеко и млечни производи, кафе и чај и други прехранбени стоки.

Раководител на продавницата е Ангел Терзиев. Продавницата е во состав на Занаецтиското услужно претпријатие „Иднина“ — Струмица, а основано е со одлуката на работничкиот совет бр. 01-1852/1 од 26. XII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 6/73. (442)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. I. 1973 година, страна 23, книга II, реден број 42 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Снабдител“ — село Ново Село — Струмичко, Продавница број 29, со седиште во село Моноспитово, Струмичко. Предмет на работењето на продавницата е снабдување и промет со индустриски стоки, снабдување и промет со градежни материјали и репроматеријали, продажба, на мало, на сите видови прехранбени, индустриски и мешани стоки за домашни потреби во домаќинството.

Раководител на продавницата е Ратко Кокалов. Продавницата е во состав на Трговското претпријатие „Снабдител“ — село Ново Село, Струмичко а основана е со одлуката на работничкиот совет, бр. 03-839/1 од 21. VIII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 228/72. (445)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. I. 1973 година, страна 458, реден број 1 е запишано основање на основната организација на здружен труд и тоа: Комерцијално-инвестициона банка — Скопје, Филијала во Св. Николе. Предмет на работењето на филијалата е:

— дава краткорочни кредити за вршење на производство и промет;

— дава инвестициони кредити за вложување во основни и трајни средства;

— ја кредитира станбената и комуналната изградба;

— го кредитира населението;

— прибира парични депозити со и без отказен рок;

— прибира штедни влогови, води жиро-сметки на граѓаните и врши други банкарски работи со граѓани;

— врши откуп и продажба на странски средства за плаќање;

— води девизни сметки на работните организации и на граѓаните;

— издава банкарски гаранции; и

— врши други кредитни и банкарски работи со ограничен делокруг на работење на територијата на Општината Св. Николе.

В. д. директор на филијалата е Трајан Тосевски. Основач на филијалата е Извршниот одбор на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, со одлуката 014/1 бр. 02-141 од 6. I. 1973 година по основ промена на статусот на експозитурата во Св. Николе, на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје — Филијала — Штип.

На означениот рег. број, под реден број 2 се запиша следната промена:

Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, Филијала — Св. Николе првобитната фирма ја менува со нова, која гласи: Стопанска банка — Скопје, Филијала — Св. Николе.

Филијалата има својство на основна организација на здружен труд, без својство на правно лице.

За обврските на филијалата одговара Стопанската банка — Скопје.

Впишувањето на промените е засновано на чл. 1 и 6 од Привремениот статут на Стопанската банка — Скопје од јануари 1973 година чии одредби подавачот на пријавата е правен следбеник на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје и член 9, 11 и 13 од истиот статут со чии одредби се регулирани статусот и правата на филијалата и одговорноста на Стопанската банка за обврските на филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 24/73. (446)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 593, страна 617, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ — Прилеп — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 90. Предмет на работењето на продавницата е промет со автоделови на мало.

Продавницата е основана со одлуката на соборот на работните луѓе на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Прилеп, бр. 01-23 од 17. I. 1973 година, од одржаниот состанок на 13. XI. 1972 година.

Раководител на продавницата е Чучанов Димитар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 55 од 14. III. 1973 година. (476)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 180, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 84 во пазар Горче Петров. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени и индустриски стоки.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, од одржаната седница на 3. II. 1972 година.

Раководител на продавницата е Илија Стојчевски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 204 од 20. III. 1973 година. (483)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1487, страна 13, книга VII е запишано следното: Дејноста на Деловницата во Скопје, на „Центротурист“ — туристичка агенција — Белград, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 18. X. 1970 година, се проширува и со склучување на договори за купопродажба на стока во име и за сметка на претпријатието во рамките на регистрираната дејност на матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1066/72 од 15. XII. 1972 година. (10)

пријатие — Скопје, населба Бутел II, барака 13. Предмет на работењето на претпријатието е вршење на инсталатерска дејност за централно греење и за уреди за аклиматизација, инсталатерска дејност за водовод, гасни постројки и канализација, како и вршење на лимарска дејност.

Претпријатието е основано со прераснување на Занаетчиско-монтажната задруга „Цевовод“ — Скопје во претпријатие со одлуката на работната заедница број 584 од 21. XII. 1972 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Танасковиќ Живко, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

„Цевовод“ — занаетчиско-монтажно претпријатие — Скопје ќе се конституира во рок од 30 дена по впишувањето на актот за основање во регистарот.

Се запишува во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1141, страна 735, книга V следното: се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Занаетчиско-монтажната задруга „Цевовод“ — Скопје, бидејќи прерасна во претпријатие, согласно горенаведената одлука, под назив: „Цевовод“ — занаетчиско-монтажно претпријатие — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1 од 16. III. 1973 година. (490)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 188, страна 21, книга VII е запишано следното: На досегашните потписници на „Макотекс“ — увоз-извоз — Скопје, Организација во состав на Здруженото претпријатие „Интекс“ — Скопје и тоа: Тихомир Титизов, Татијана Михајлова, Александар Николовски, Петар Адамовски, Кошка Христо, Пешкир Миодраг, Миленковиќ Бранислав, Попов Александар, Неделковски Јован и Александар Стаматовски им престанува правото за потпишување, поради преместување на работа вон од претпријатието „Макотекс“ — извоз-увоз — Скопје, согласно со одлуката на деловниот одбор од одржаната седница на 24. IV. 1972 година.

За нови потписници на „Макотекс“ — увоз-извоз — Скопје, Организација во состав на Здруженото претпријатие „Интекс“ — Скопје, со одлуката на деловниот одбор на споменатото претпријатие бр. 02 од 10. VII. 1972 година, од одржаната седница на 24. IV. 1972 година се назначени следните лица: Цветковски Александар, директор на сектор за увоз на памук, Курјак Костадин, шеф на деловницата за трикотажа, Бунаров Томе, в. д. шеф на деловницата за увоз на стоки од широка потрошувачка, Јовановски Цветко, шеф на деловницата за увоз-извоз на чевли, Вацев Васил, шеф на деловницата за увоз-извоз на волна, производи од волна, камџут, крпи и килими, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Аспарух Каневче, генерален директор, Драгољуб Тодоровски, Марија Петровска, шеф на сметководството, Бундалевски Исо Крсто, директор на финансиски сектор, Ефремов Стојан, в. д. шеф на одделение за конфекција, галантерија и трикотажа, Сајков Томислав, виши самостоен комерцијален референт, Радмило Поповски, шеф на деловницата за кожи, Михајлова Ратка, в. д. шеф на сметководството, Крстева Ружа, в. д. шеф на деловната служба и интерна контрола, Хаџи Мишев Ристо, пом. генерален директор, Гештаковски Славе, в. д. шеф на синтетика, природна свила, греш и

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 214, страна 452, книга VII е запишано следното: Фирмата на Фабриката за производство на пиво — Скопје, согласно со заклучокот на Собранието на град Скопје, број 07-7074 од 28. IV. 1971 година се менува и во иднина ќе гласи: Фабрика за производство на пиво и слад — Скопје, скратено Пивара, ул. „Романија“ бр. 27.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1046 од 18. XII. 1972 година. (14)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1595, страна 471, книга VII е запишано следното: Решението на овој суд, Фи. бр. 1015 од 17. XI. 1972 година се исправа во толку што во иднина обврската пред банката на Претпријатието за геотехнички испитувања „Геофизика“ — Скопје ќе биде со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1015 од 19. XII. 1972 година. (16)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1601, страна 1, книга VIII е запишано следното: Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Изданието на македонски јазик „Комунист“ во Скопје, булевар „Илинден“ бб, на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ — Белград, се организира во основна организација на здружен труд, со својство на правно лице, која не гарантира за обврските на другите ООЗТ во состав на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ — Белград, согласно со одлуката број 86 од 14. IV. 1972 година за организирање на основната организација на здружен труд на „Комунист“ — Орган на Сојузот на комунистите на Југославија — Издание на македонски јазик и одлуката на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ — Белград, бр. 120 од 4. X. 1972 година под име: Основна организација на здружен труд „Комунист“ — Орган на Сојузот на комунистите на Југославија — македонско издание, во состав на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ — Белград, во Скопје, булевар „Илинден“ бб.

Предмет на работењето е:

а) уредување, издавање и растурање на весникот „Комунист“ — орган на Сојузот на комунистите на Југославија — македонско издание;

б) издавање и растурање на списанието „Погледи“, публикација за општествени прашања;

в) издавање и растурање на книги, брошури, монографии, рекламни проспекти, како и вршење на други дејности од областа на новинско-издавачката дејност.

ООЗТ „Комунист“ — Скопје е основана со организирање на организацијата на здружен труд, без својство на правно лице, издание на македонски јазик — „Комунист“ во Скопје, на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ — Белград во ООЗТ на здружен труд, со својство на правно лице, која не гарантира за обврските на другите ООЗТ во состав на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ — Белград, согласно со горенаведените одлуки.

ООЗТ во Скопје, со својство на правно лице ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Нешо Марковски, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните при овој суд, од рег. бр. 884, страна 117, книга IV Организацијата на здружен труд без својство на правно лице — издание на македонски јазик — „Комунист“ — Скопје, ул. „12 ударна бригада“ бр. 2/IV, на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ — Белград, бидејќи се организира во Основна организација на здружен труд, со својство на правно лице „Комунист“ — Орган на Сојузот на комунистите на Југославија — македонско издание, во состав на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист“ од Белград, во Скопје, булевар „Илинден“ бб, согласно горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 927 од 18. XII. 1972 година. (13)

Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје распишува

КОНКУРС

за прием на приправници

1. Медицински сестри (две)

Услови: Завршено средно медицинско училиште — отсек за медицински сестри.

Предност имаат кандидатите кои училиштето го завршиле со подобар успех.

Молбите со доказ за завршеното школување да се поднесуваат на адреса: ООЗТ Клиника за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Неблаговремените и некомплетираниите молби нема да се земаат предвид при разгледувањето. (1451)

СОДРЖИНА

- | | Стр. |
|--|------|
| 423. Препорака за забрзување на постапката за спроведување на уставните амандмани XVIII—XX од Уставот на СРМ од страна на организациите на здружениот труд | 1177 |
| 424. Одлука за утврдување Програма за користење на средствата наплатени од паричните казни изречени од судовите од општа надлежност | 1179 |
| Исправка на Законот за изменување на Законот за враќањето и користењето на средствата уплатени како депозит во нови нестопански и непроизводни инвестиции | 1179 |

Општествени договори и самоуправни спогодби

- | | |
|--|------|
| 148. Општествен договор за единствена емисија на административните и судските таксени марки | 1179 |
| 149. Општествен договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи, во основните организации на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности | 1181 |